



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Оплаќа според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено предприятие бр. 6502-603-1123

Петок, 16 јули 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари — Редакција: Улица Јована Ристова бр 1 Пошта Факс 226 — Телефон централа 656-155; Уредништво 651-645; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

469.

Врз основа на член 37ж од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/73), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА УВОЗ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ВО 1976 ГОДИНА

1. За увоз и плаќање на резервни делови за тековно одржување во 1976 година, се утврдува, покрај глобалната девизна квота утврдена со Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за првото полугодие 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75), и дополнителен износ на глобалната девизна квота, и тоа на:

- 1) авторемонтните организации на здружен труд во износ од 6,500.000 динари;
- 2) занаетчиските организации на здружен труд за одржување на биротехничка опрема во износ од 3,200.000 динари.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши на републиките и автономните покраини, според критериумите што ќе ги утврдат договорниот Советот за занаетчиство, комунално и станбено стопанство на Стопанската комора на Југославија и советите за занаетчиство на стопанските комори на републиките, односно на стопанските комори на автономните покраини.

За извршената распределба на дополнителниот износ на глобалната девизна квота во смисла на одредбите од став 1 на оваа точка, Стопанската комора на Југославија поднесува извештај до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 под 1 на оваа одлука ќе ја извршат договорно авторемонтните организации на здружен труд во стопанската комора на републиката, односно во стопанската комора на автономната покраина.

За извршената распределба во смисла на одредбата од став 3 на оваа точка, стопанските комори на републиките, односно стопанските комори на автономните покраини поднесуваат извештај до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, што на секоја организација на здружен труд ќе ѝ издаде решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 под 2 на оваа одлука ќе ја извршат занаетчиските организации на

здружен труд за одржување на биротехничка опрема, договорно во Стопанската комора на Југославија.

За извршената распределба во смисла на одредбата од став 5 на оваа точка, Стопанската комора на Југославија поднесува извештај до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, што на секоја организација на здружен труд ќе ѝ издаде решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

3. Организациите на здружен труд можат во рамките на Стопанската комора на Југославија, стопанската комора на републиката, односно стопанската комора на автономната покраина да се договорат носител на дополнителниот износ на глобалната девизна квота за повеќе организации на здружен труд да биде една организација на здружен труд, и тоа производствена организација на здружен труд, трговска организација на здружен труд или деловно здружение.

4. Техничко упатство за применување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 526  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Антун Вратуша, с. р.

470.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1976 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА И ДОБИТОК

1. На организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на добиточна храна и добиток им се забранува за тоа производство да ја употребуваат и користат пченицата од родот на 1976 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 521  
12 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

471.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1976 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за гарантираните цени за пченицата од родот на 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/75) во точка 1 во одредбата под 1 бројот: „2,30“ се заменува со бројот: „2,50“, а во одредбата под 2 бројот: „2,10“ — со бројот: „2,20“.

2. Одредбата на точка 1 од оваа одлука ќе се применува за пченицата од родот на 1976 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето, во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 519  
12 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биједиќ, с. р.

472.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПАЗАРОТ**

1. Во Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74, 7/74, 17/74, 31/74, 56/74, 9/75, 10/75, 14/75, 18/75, 33/75, 37/75, 39/75, 59/75 и 29/76) во точка 1 оддел 3. „од гранката 117 — Метална индустрија“ по одредбата под 26 се додава нова одредба под 27, која гласи:

„27) печки и шпорети на цврсти, течни и гасни горива;“

Во оддел 4. „од гранката 119 — Електроиндустрија“ во одредбата под 1 зборовите: „печки, шпорети и“, се бришат. Во одредбата под 2 записката и зборовите: „освен за фрижидери и машини за перење и сушење рубелина и садови“ се бришат.

По одредбата под 7 се додаваат пет нови одредби, кои гласат:

„8) печки и шпорети електрични, гасни и комбинирани;

9) машини за перење и сушење рубелина;

10) машини за миеење садови;

11) ладилници — фрижидери;

12) замрзнувачи;“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 528  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Анту Вратуша, с. р.

473.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А****ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ НА БАНКИТЕ**

1. Банките можат да издаваат, во согласност со одредбите од Законот за хартиите од вредност, обврзници ако нивниот фонд на основачите и резервен фонд по извршената сметка за претходната година изнесуваат вкупно повеќе од 500.000.000 динари.

2. Вкупниот износ на кој банката издава обврзници од свое име и за своја сметка не може да биде поголем од вкупниот износ на нејзиниот фонд на основачите и резервен фонд.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако републиката, односно автономната покраина гарантира дека банката ќе ги отплати обврзниците во предвидениот рок, банката може да издава обврзници до износот на гаранцијата на републиката, односно автономната покраина.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 525  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Анту Вратуша, с. р.

474.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75 и 26/76), Сојузниот извршен совет донесува

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, НА ФОНДОВИТЕ И ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ВО СР СРБИЈА**

1. Се ослободуваат од обврската за полагање на депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит

при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестициони инвеститорите во СР Србија — општествено-политичките заедници и нивните органи и организации, фондовите и другите корисници на општествени средства што финансираат инвестиции од буџетот на тие заедници, самоуправните интересни заедници и организациите на здружен труд што ги финансираат самоуправните интересни заедници, ако вршат инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции.

2. Инвеститорот од точка 1 на ова решение е должен пред започнувањето на инвестицијата за чие вршење според одредбите на таа точка е ослободен од обврската за полагање депозит, да ѝ го соопшти на надлежната служба на општественото книговодство називот, односно краткиот опис на инвестиционото вложување, со претсметковната вредност на тоа вложување.

3. Службата на општественото книговодство ги води податоците од точка 2 на ова решение во евиденцијата за нестопанските и непроизводните инвестиции што се ослободени од обврската за полагање на депозитот од точка 1 на ова решение.

4. Инвеститорот од точка 1 на ова решение што инвестиционото вложување од таа точка го започнал до денот на влегувањето во сила на ова решение и го положил депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции, може од надлежната служба на општественото книговодство да бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. Кон барањето за враќање на депозитот инвеститорот е должен да поднесе докази за извршената уплата на депозитот.

Службата на општественото книговодство, по барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати уплатениот депозит во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 527  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Антун Вратуша, с. р.

475.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75 и 25/76), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРВЕН КРСТ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ**

1. Се ослободува од обврската за полагање на депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции инвеститорот — организациите на Првен крст — ако инвестиционите вложувања ги вршат во изградба и опремување на домови и згради на Првен крст.

2. Инвеститорот од точка 1 на ова решение е должен пред започнувањето на инвестицијата за чие вршење според одредбите на таа точка е ослободен од обврската за полагање депозит, да ѝ го соопшти на надлежната служба на општественото книговодство називот, односно краткиот опис на инвестиционото вложување, со претсметковната вредност на тоа вложување.

3. Службата на општественото книговодство ги води податоците од точка 2 на ова решение во евиденцијата за нестопанските и непроизводните инвестиции што се ослободени од обврската за полагање на депозитот од точка 1 на ова решение.

4. Инвеститорот од точка 1 на ова решение што инвестиционото вложување од таа точка го започнал до денот на влегувањето во сила на ова решение и го положил депозитот од член 3 на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции, може од надлежната служба на општественото книговодство да бара уплатениот износ на депозитот да му го врати. Кон барањето за враќање на депозитот инвеститорот е должен да поднесе докази за извршената уплата на депозитот.

Службата на општественото книговодство, по барањето од став 1 на оваа точка, ќе го врати уплатениот депозит во рок од осум дена од денот на приемот на барањето.

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 522  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Антун Вратуша, с. р.

476.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75 и 26/76), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО СР СРБИЈА**

1. Во Решението за ослободување од обврската за полагање депозит при определени инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции во СР Србија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76, 16/76, 18/76, 21/76 и 22/76) во точка 1 во одредбата под 2 по алинејата 23 се додаваат седум нови алинеи, кои гласат:

- Комунално предузеќе „Крагујевац“ — ООУР „Хигијеничар“, Крагуевац;
- Комунално предузеќе „Стандард“, Смедерево;
- Комунално стамбено предузеќе, Мали Зворник;
- Комунално предузеќе „Левач“, Рековац;
- Предузеќе за комуналне послове, урбанизам и пројектовање, Неготин;

— Организација удруженог рада „Водовод Ваљево“, Валево;

— Комунално предузеће „Градско зеленило“, Чачак.“

Во одредбата под 16 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат четири нови одредби, кои гласат:

„17) Техничко-економски сервис при Медицинском факултету у Београду, Белград;

18) Раднички универзитет „Димитрије Тудовиќ“, Деспотовац;

19) Дом за старе и пензионере, Шабац—Думача;

20) Ауто-мото друштво, Ниш;

— за изградба на полигон за обука на возачи.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 523  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Антун Вратуша, с. р.

477.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со одредбата на точка 3 од Одлуката за критериумите и постапката за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75 и 26/76), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО**

1. Во Решението за ослободување од обврската за полагање депозит на определени организации на здружен труд во СР Хрватска при инвестициони вложувања во објекти на комуналното стопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76, 16/76, 18/76, 22/76, 26/76, 29/76 и 30/76) во точка 1 во одредбата под 60 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат две нови одредби, кои гласат:

„61) Комунално предузеће „Подгора“, Подгора;

62) Самоуправна интересна заједница за финансирање, доградњу и одржување малих лука и лучица општине Задар, Задар.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 524  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Антун Вратуша, с. р.

478.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ВО 1976 ГОДИНА**

1. Во Решението за намалување на царинската стапка на увозот на сировини и репродукциони материјали во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75) во точка 1 во табелата по тар. број 37.02/2 се додава нов тар. број, кој гласи:

„39.02/3 Полиетилен  
Ех.

Гранулати на полиетилен, од низок притисок 9“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 529  
8 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Антон Вратуша, с. р.

479.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во врска со одредбите на Резолуцијата за заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет утврдува

## ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВИТЕ

**НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА**

1. Во Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 26/76) по точка 10 се додава нова точка 10а, која гласи:

„10а. Народната банка на Југославија преку Народната банка на Словенија ќе им одобри на деловните банки посебен наменски кредит од примарната емисија за давање потрошувачки кредити на граѓаните за отстранување на штетите причинети од земјотресот во 1976 година на териториите на општините Толмин, Нова Горица, Идрија и Радовлица, до вкупен износ од 250 милиони динари.

Кредитот од став 1 на оваа точка можат да го користат деловните банки што им дале кредити на граѓани за намените и под условите пропишани со Одлуката за условите за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од земјотресот на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Словенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/76 и 26/76).

Кредитот од став 1 на оваа точка Народната банка на Југославија ќе им го одобри на деловните банки, со роковите на отплатување што мораат да бидат усогласени со динамиката на втасувањето на кредитите дадени на граѓаните и со камата по стапка од 1,5% годишно, а под услов деловните банки да не можат по тие кредити да наплатуваат камата по стапка поголема од 2% годишно.“

2. Народната банка на Југославија ќе даде, по потреба, упатства за применување на ова дополнување.

3. Ова дополнување влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 518  
12 јули 1976 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Цемал Биедик, с. р.

480.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DAILY MAIL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Daily Mail“, од 25 мај 1976 година, што излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/317  
23 јуни 1976 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

483.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува

### СПИСОК

#### НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ОБЛИЦИ И ПАКУВАЊА ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1976 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година е дадена согласност за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Облик и пакување на лекот	Начин на издавањето, односно на употребата на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението
1	2	3	4	5	6
1	ALBUMINUM HUMANUM 5% (5%-тен раствор на човечки албумин)	раствор. 1 x 350 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	05/2-433/1 од 15. IV 1976 год.

481.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE FIGARO“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Le Figaro“, од 25 мај 1976 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/428  
23 јуни 1976 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

482.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 120 од 4 јуни 1976 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/440  
23 јуни 1976 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

1	2	3	4	5	6
2	ALBUMINUM HUMANUM 12% (12%-тен раствор на човечки албумин)	раствор, 1 x 50 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	05/2-434/1 од 15. IV 1976. год.
3	ALDACTONE 100 (Spironolactonum)	таблети, 30 x 100 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ — Фармацеутско — хемијска индустрија — Београд — Земун	05/2-899/1 од 15. IV 1976. год.
4	AMPICILIN	сува смеса за подготвување суспензија за перорална употреба, шишенце со 5 g (за подготвување 100 ml суспензија)	„	„Крка“, Ново Место — Товарна фармацевтских ин хемијских изделков, ТОЗД ИСИС	05/2-1172/1 од 19. IV 1976. год.
5	EUTIZON — В <sub>6</sub>	капсули, 50 капс.	„	„Плива“ — Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	05/2-1330/1 од 23. IV 1976. год.
6	GAMMA GLOBULINUM HUMANUM 16% (16%-тен раствор на човечки гамаглобулин)	раствор, 1 x 5 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	05/2-436/1 од 15. IV 1976. год.
7	GLIVENOL (Tribenozid)	дражеи, 20 x 200 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Плива“ — Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	05/2-1327/1 од 23. IV 1976. год.
8	GLIVENOL (Tribenozid)	дражеи, 100 x 200 mg	„	„	05/2-1833/1 од 23. IV 1976. год.
9	HYDANPHEN	капсули, 100 капс.	„	„	05/2-1329/1 од 23. IV 1976. год.
10	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D (Rho) (човечки anti D (Rho) имуноглобулин)	1 ампула со една профилатична доза	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	05/2-440/1 од 23. IV 1976. год.
11	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D (Rho) (човечки anti D (Rho) имуноглобулин)	1 шишенце со една профилатична доза	„	„	05/2-441/1 од 23. IV 1976. год.
12	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTITETANICUM (човечки антитетанус имуноглобулин)	1 x 250 I.U.	„	„	05/2-437/1 од 23. IV 1976. год.
13	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTIVACCINOSUM (човечки антивариоличен имуноглобулин)	1 x 1000 I.U.	„	„	05/2-438/1 од 23. IV 1976. год.
14	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTIVACCINOSUM (човечки антивариоличен имуноглобулин)	1 x 2000 I.U.	„	„	05/2-439/1 од 23. IV 1976. год.

1	2	3	4	5	6
15	INTERFERONUM LEUCOCYTICUM HUMANUM PURIFI- CATUM LYOPHILI- SATUM pro injecti- one et inhalatione (humani leukocitarni interferon purifi- kovan liofilizovan)	5 x 2000 ед. + 5 амп. рас- творачи (фи- зиолошки раствор)	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	Имунолошки завод — Загреб	05/2-4457/1-75 од 3. II 1976. год.
16	INTERFERONUM LEUCOCYTICUM HUMANUM PURIFI- CATUM LYOPHILI- SATUM pro injecti- one et inhalatione (humani leukocitarni interferon purifi- kovan liofilizovan)	10 x 2000 ед. + 10 амп. растворачи (физиолош- ки раствор)	"	"	05/2-4456/1-75 од 3. II 1976. год.
17	OSPEN 400 (Phenoxymethyl- penicillinum)	сируп, 100 ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Крка“, Товарна фар- мацевтских и кеми- ских изделков — Ново Место	05/2-5643/1-75 од 30. I 1976. год.
18	PLIVAT A (Akerophtholum)	капки, 10 ml	"	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-1328/1 од 23. IV 1976. год.
19	SOLUTIO ACD (Solutio anticoagulans)	шише од 350 ml со 52,5 ml раствор	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	Институт за тран- сфузиологија и хема- тологија — Скопје	05/2-4762/1-75 од 23. II 1976. год.
20	SULPIRID (Sulpiridum)	капсули, 100 x 50 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Подравка“ — Коп- рианица — ООУР „Белупо“ — Творница лијекова — Лудбрег	05/2-526/1 од 14. IV 1976. год.
21	SULPIRID — 200 (Sulpiridum)	капсули, 12 x 200 mg	Може да се издава со рецепт од лекар специјалист по соод- ветна гранка на ме- дицината. По исклу- чок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар по општа медицина само ако е назначено дека лекот е пропишан врз ос- нова на мислење од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината	"	05/2-5272/1-75 од 14. I 1976. год.
22	SULPIRID — 200 (Sulpiridum)	капсули, 120 x 200 mg	"	"	05/2-5272/2-75 од 14. I 1976. год.
23	TANDERIL (Oxyphenbutazonum)	маст за очи, 5 g	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-3269/1-75 од 26. III 1976. год.
24	UROTRAST 60%	инјекции, 1 x 100 ml	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	„Крка“ — Товарна фармацевтских и ке- мичних изделков — Ново Место	05/2-1174/1 од 16. IV 1976. год.
25	UROTRAST 75%	инјекции, 1 x 100 ml	"	"	05/2-1175/1 од 16. IV 1976. год.
26	VENTOLIN (Salbutamololum)	сируп, 200 ml	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-5035/1-75 од 30. I. 1976. год.

1	2	3	4	5	6
27	VITAL	зрнца, 20 ке- сиња по 4 g	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Плива“ — Творница фармацеутских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-1326/1 од 19. IV 1976. год.
28	VOLTAREN (Diclofenac natrium)	инјекции, 5 x 3 ml по 75 mg	Може да се издава само со лекарски ре- цепт	„	05/2-5216/1-75 од 30. I 1976. год.
29	VOLTAREN (Diclofenac natrium)	супозитории, 10 x 50 mg-	„	„	05/2-5215/1-75 од 30. I 1976. год.

05/2 Бр. 4593/1  
3 јуни 1976 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за здравство  
и социјална заштита,  
Зора Томик, с. р.

484.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува

## С П И С О К

## НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНА СОГЛАСНОСТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1976 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година е дадена согласност за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Облик и па- кување на лекот	Начин на издавањето односно употребата на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението
1	2	3	4	5	6
1	ADRIBLASTINA (Doxorubicinum)	инјекции, 1 x 10 ml по 10 mg и 1 x 10 ml вода за инјекции	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	„Farmitalia“, Милано, Италија Застапник: „Санита- рија“ — Предузеќе за медицинско снаб- девање — Нови Сад	05/2-4820/1-75 од 20. IV 1976. год.
2	ATROPIN 0,5% (Atropini sulfas)	капки за очи, 10 ml	Може да се изда- ва само со лекарски рецепт	„Плива“ — Творница фармацеутских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-4740/1-75 од 30. I 1976. год.
3	ATROPIN 1% (Atropini sulfas)	капки за очи, 10 ml	„	„	05/2-4744/1-75 од 30. I 1976. год.
4	ATROPIN 0,5% (Atropini sulfas)	маст за очи, 5 g	„	„	05/2-1143/1 од 15. IV 1976. год.
5	ATROPIN 1% (Atropini sulfas)	маст за очи, 5 g	„	„	05/2-1142/1 од 15. IV 1976. год.
6	AQUA PRO INJECTIONE (Вода за инјекции)	350 ml	Може да се издава и без лекарски рецепт	Институт за тоан- сфузологија и хе- матологија — Скопје	05/2-4770/1-75 од 3. II 1976. год.
7	BUSCOL COMPO- SITUM	супозитории, 6 супоз.	Може да се изда- ва само со лекарски рецепт	„Плива“ — Творница фармацеутских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-1364/1 од 23. IV 1976. год.
8	BUSCOL COMPO- SITUM	таблети, 20 табл.	„	„	05/2-1363/1 од 23. IV 1976. год.
9	SABRAL (Fenyramidolum)	дражеи, 12 x 400 mg	„	„Здравље“ — Фабрика фармацеутских и ке- мијских производа — Лесковац	05/2-4625/1-75 од 3. II 1976. год.



1	2	3	4	5	6
10	CEFATREXYL (Cefapirin-natrium)	инјекции, 10 x 500 mg	Може да се употребува во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и со лекарски рецепт само ако е назначено дека лицето било претходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Галеника“ — Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд — Земун	05/2-43/1 од 5. IV 1976. год.
11	CEFATREXYL (Cefapirin-natrium)	инјекции, 10 x 1 g	„	„	05/2-42/1 од 5. IV 1976. год.
12	DALNATE (Tolindatum)	крем, 15 g	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	05/2-17/1 од 8. IV 1976. год.
13	DALNATE (Tolindatum)	раствор, 15 ml	„	„	05/2-16/1 од 8. IV 1976. год.
14	GLUCOSI INFUNDIBILE 5% (Изотон раствор на глюкоза)	раствор, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Inex-Hemofarm“ — Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац	05/2-5279/1-75 од 2. II 1976. год.
15	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	раствор, 500 ml	„	„	05/2-5280/1-75 од 2. II 1976. год.
16	GLUCOSI INFUNDIBILE 5% (Декстроза 5%)	раствор, 500 ml	„	Институт за трансфузиологија и хематологија — Скопје	05/2-4773/1-75 од 3. II 1976. год.
17	GLUCOSI INFUNDIBILE 10% (Декстроза 10%)	раствор, 500 ml	„	„	05/2-4768/1-75 од 3. II 1976. год.
18	GLUCOSI INFUNDIBILE 5% (Изотон раствор на глюкоза)	раствор, 500 ml	„	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	05/2-4232/1-75 од 12. I 1976. год.
19	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	раствор, 500 ml	„	„	05/2-4999/1-75 од 12. I 1976. год.
20	INDOMETACIN (Indometacinum)	капсули, 30 x 25 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Подравка“ — Копивница — ООУР „Велупо“ — Творница лијекова — Лудбрег	05/2-3995/1-75 од 30. III 1976. год.
21	INDOMETACIN (Indometacinum)	капсули, 100 x 25 mg	„	„	05/2-1495/1 од 30. III 1976. год.
22	INDOMETACIN (Indometacinum)	капсули, 500 x 25 mg	„	„	05/2-1496/1 од 30. III 1976. год.
23	INDOMETACIN (Indometacinum)	супозитории, 10 x 100 mg	„	„	05/2-3994/1-75 од 30. III 1976. год.
24	INDOMETACIN (Indometacinum)	супозитории, 10 x 100 mg	„	„	05/2-1497/1 од 30. III 1976. год.
25	KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 1 x 250 mg	Може да се употребува во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и со лекарски рецепт само ако лицето било претходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Лек“ — Товарна фармацевтских и хемичких изделков — Љубљана	05/2-3952/1-75 од 1. IV 1976. год.

1	2	3	4	5	6
26 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 50 x 250 mg	Може да се употребува во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и со лекарски рецепт само ако лицето било претходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Лек“ — Товарна фармацевтских инкемичних изделков — Љубљана	05/2-1510/1 од 1. IV 1976. год.	
27 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 1 x 500 mg	„	„	05/2-3951/1-75 од 1. IV 1976. год.	
28 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 50 x 500 mg	„	„	05/2-1511/1 од 1. IV 1976. год.	
29 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 1 x 1 g	„	„	05/2-3950/1-75 од 1. IV 1976. год.	
30 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 50 x 1 g	„	„	05/2-1512/1 од 1. IV 1976. год.	
31 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 1 x 2 g	„	„	05/2-3949/1-75 од 1. IV 1976. год.	
32 KEFZOL (Cefazolin-natrium)	инјекции, 50 x 2 g	„	„	05/2-1513/1 од 1. IV 1976. год.	
33 LEVULOZA 5% (Fructosum)	раствор за инфузии, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Inex-Hemofarm“ — Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац	05/2-5571/1-75 од 6. II 1976. год.	
34 LEVULOZA 10% (Fructosum)	раствор за инфузии, 500 ml	„	„	05/2-5570/1-75 од 6. II 1976. год.	
35) LEVULOZA 5% (Fructosi infundibile 5%)	раствор, 500 ml	„	Институт за трансфузиологија и хематологија — Скопје	05/2-4766/1-75 од 30. I 1976. год.	
36 LEXOTAN (Bromazepamum)	таблети, 30 x 3 mg	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ — Фармацевтско-хемијска индустрија — Београд — Земун	05/2-138/1 од 5. IV 1976. год.	
37 LEXOTAN (Bromazepamum)	таблети, 30 x 6 mg	„	„	05/2-139/1 од 5. IV 1976. год.	
38 LINCOCIN (Lincomycinum)	инјекции, 10 x 1 ml по 300 mg	Може да се употребува во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и со лекарски рецепт само ако лицето било претходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Inex-Hemofarm“ — Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац	05/2-5277/1-75 од 30. I 1976. год.	
39 LINCOCIN (Lincomycinum)	инјекции, 25 x 1 ml по 300 mg	„	„	05/2-5277/2-75 од 30. I 1976. год.	
40 LINCOCIN (Lincomycinum)	инјекции, 10 x 2 ml по 600 mg	„	„	05/2-5278/1-75 од 30. I 1976. год.	
41 LINCOCIN (Lincomycinum)	инјекции, 25 x 2 ml по 600 mg	„	„	05/2-5278/2-75 од 30. I 1976. год.	

1	2	3	4	5	6
42 LINCOCIN (Lincomycinum)	инјекции, 5 x 10 ml по 3 g	Може да се употребува во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и со лекарски рецепт само ако лицето било претходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд		„Inex-Hemofarm“ — Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац	05/2-5276/1-75 од 30. I 1976. год.
43 LINCOCIN (Lincomycinum)	капсули, 16 x 500 mg		“	“	05/2-5274/1-75 од 30. I 1976. год.
44 LINCOCIN (Lincomycinum)	капсули, 100 x 500 mg		“	“	05/2-5274/2-75 од 30. I 1976. год.
45 LINCOCIN (Lincomycinum)	раствор за перорална употреба, 100 ml		“	“	05/2-5275/1-75 од 30. I 1976. год.
46 MADOPAR »125«	капсули, 100 капс.	Може да се издава само со лекарски рецепт		„Галеника“ — Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд — Земун	05/2-611/1 од 5. IV 1976. год.
47 MADOPAR »250«	капсули, 100 капс.		“	“	05/2-612/1 од 5. IV 1976. год.
48 MANITOL 20% (Manitoli infundibile 20%)	раствор, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд		Институт за трансфузиологија и хематологија — Скопје	05/2-4769/1-75 од 3. II 1976. год.
49 MICROGYNON 30	дражеи, 21 драж.	Може да се издава само со лекарски рецепт		„Алкалоид“ — Хемијска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	05/2-442/1 од 16. IV 1976. год.
50 MICROGYNON 50	дражеи, 21 драж.		“	“	05/2-1122/1 од 16. IV 1976. год.
51 MUCODYNE (Carboxymethylcistein)	капсули, 30 x 375 mg		“	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	05/2-4003/1-75 од 8. IV 1976. год.
52 MUCODYNE (Carboxymethylcistein)	капсули, 100 x 375 mg		“	“	05/2-1573/1 од 8. IV 1976. год.
53 MUCODYNE (Carboxymethylcistein)	сируп 5%, 200 ml		“	“	05/2-4004/1-75 од 8. IV 1976. год.
54 MYAMBUTOL — INH I	таблети, 100 табл.	Може да се употребува во здравствени организации на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издаде и со лекарски рецепт само ако лицето било претходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд		„Здравље“ — Фабрика фармацевтских и хемијских производа — Лесковац	05/2-3268/1-75 од 23. IV 1976. год.
55 MYAMBUTOL — INH II	таблети, 100 табл.		“	“	05/2-3267/1-75 од 23. IV 1976. год.
56 NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Физиолошки раствор)	раствор, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд		„Inex-Hemofarm“ — Хемијска фармацевтска индустрија — Вршац	05/2-5282/1-75 од 2. II 1976. год.

1	2	3	4	5	6
57	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Физиолошки рас- твор)	раствор, 500 ml	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	Институт за тран- сфузиологија и хе- матологија — Скопје	05/2-4763/1-75 од 23. II 1976. год.
58	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE (Физиолошки рас- твор)	раствор, 500 ml	"	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	05/2-4233/1-75 од 12. I 1976. год.
59	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (Рингеров раствор)	раствор, 500 ml	"	„Inex-Hemofarm“ — Хемијска фармацевт- ска индустрија — Вршац	05/2-5281/1-75 од 2. II 1976. год.
60	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (Рингеров раствор)	раствор, 500 ml	"	Институт за тран- сфузиологија и хе- матологија — Скопје	05/2-4772/1-75 од 2. II 1976. год.
61	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (Рингеров раствор)	раствор, 500 ml	"	„Зорка“ — Хемијска индустрија — Шабац	05/2-5000/1-75 од 12. I 1976. год.
62	NATRII HYDRO- GENCARBONATIS INFUNDIBILE Изотон раствор на натриум-хидро- ген-карбонат)	раствор, 500 ml	"	"	05/2-4997/1-75 од 12. I 1976. год.
63	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 5 x 40 mg	Може да се употре- бува во здравствени организации на здру- жен труд. По исклу- чок, лекот може да се издаде и со ле- карски рецепт само ако лицето било прет- ходно лекувано со овој лек во здравствена организација на здру- жен труд	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин- кемичних izdelkov — Љубљана	05/2-3953/1-75 од 1. IV 1976. год.
64	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 50 x 40 mg	"	"	05/2-1992/1 од 1. IV 1976. год.
65	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 5 x 50 mg	"	"	05/2-3954/1-75 од 1. IV 1976. год.
66	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 50 x 50 mg	"	"	05/2-1514/1 од 1. IV 1976. год.
67	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 5 x 80 mg	"	"	05/2-3955/1-75 од 1. IV 1976. год.
68	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 50 x 80 mg	"	"	05/2-1515/1 од 1. IV 1976. год.
69	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 50 x 100 mg	"	"	05/2-3956/1-75 од 1. IV 1976. год.
70	OBRACIN (Tobramycini sulfas)	инјекции, 50 x 100 mg	"	"	05/2-1516/1 од 1. IV 1976. год.
71	PALITREX (Cefalexinum)	капсули 16 x 250 mg	Може да се изда- ва само со лекарски рецепт	„Галеника“ — Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија — Београд — Земун	05/2-4626/1-75 од 16. I 1976. год.
72	PALITREX (Cefalexinum)	капсули, 100 x 250 mg	"	"	05/2-4626/2-75 од 16. I 1976. год.
73	PALITREX (Cefalexinum)	капсули, 16 x 500 mg	"	"	05/2-4627/1-75 од 16. I 1976. год.
74	PALITREX (Cefalexinum)	капсули, 100 x 500 mg	"	"	05/2-4627/2-75 од 16. I 1976. год.

1	2	3	4	5	6
75	PALITREX (Cefalexinum)	Сува смеса за подготвување орална суспензија, шишенце со 2,5 g цефалексин (за подготвување 20 ml суспензија)	Може да се издава само со лекарски рецепт	„Галеника“ — Фармацеутско-хемијска индустрија — Београд — Земун	05/2-5673/1-75 од 16. I 1976. год.
76	PALITREX (Cefalexinum)	Сува смеса за подготвување орална суспензија, шишенце со 5 g цефалексин за подготвување 100 ml суспензија)	„	„	05/2-4628/1-75 од 16. I 1976. год.
77	PALITREX (Cefalexinum)	Сува смеса за подготвување орална суспензија, шишенце со 10 g цефалексин (за подготвување 100 ml суспензија)	„	„	05/2-4628/1-75 од 16. I 1976. год.
78	PARLODEL (Bromocriptinum)	таблети, 30 x 2,5 mg	„	„Sandoz“—Basel, Швајцарска. Застапник: „Велебит“ — Загреб. Радна организација за меѓународну и унутрашњу трговину	05/2-3671/1-75 од 30. I 1976. год.
79	PILOKARPIN 0,5% (Pilocarpini chloridum)	капки за очи, 10 ml	„	„Плива“ — Тврница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	05/2-4741/1-75 од 30. I 1976. год.
80	PILOKARPIN 1% (Pilocarpini chloridum)	капки за очи, 10 ml	„	„	05/2-4742/1-75 од 30. I 1976. год.
81	PILOKARPIN 2% (Pilocarpini chloridum)	капки за очи, 10 ml	„	„	05/2-5551/1-75 од 6. II 1976. год.
82	PILOKARPIN 3% (Pilocarpini chloridum)	капки за очи, 10 ml	„	„	05/2-5539/1-75 од 6. II 1976. год.
83	PILOKARPIN 4% (Pilocarpini chloridum)	капки за очи, 10 ml	„	„	05/2-784/1 од 15. IV 1976. год.
84	RIFAMPICIN (Rifampicinum)	капсули, 16 x 150 mg	Може да се издава со рецепт од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината. По исклучок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар по општа медицина само ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислење од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината	„Алкалоид“ — Хемијска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	05/2-3899/1-75 од 19. IV 1976. год.

1	2	3	4	5	6
85 RIFAMPICIN (Rifampicinum)	капсули, 100 x 150 mg	Може да се издава со рецепт од лекар спе- цијалист по соодветна гранка на медицината. По исклучок, лекот може да се издаде и со рецепт од лекар по оп- шта медицина само а- ко е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислење од лекар специјалист по соодветна гранка на медицината	„Алкалоид“ — Хемис- ка фармацевтска коз- метичка индустрија — Скопје	05/2-1742/1 од 19. IV 1976. год.	
86 RIFAMPICIN (Rifampicinum)	капсули, 16 x 300 mg	„	„	05/2-1740/1 од 19. IV 1976. год.	
87 RIFAMPICIN (Rifampicinum)	капсули, 100 x 300 mg	„	„	05/2-1741/1 од 19. IV 1976. год.	
88 RIMACTAZID 150	дражеи, 50 драж.	„	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-5211/1-75 од 26. III 1976. год.	
89 RIMACTAZID 300	дражеи, 40 драж.	„	„	05/2-5212/1-75 од 26. III 1976. год.	
90 RIMACTAZID 300	дражеи, 100 драж.	„	„	05/2-3849/1-75 од 26. III 1976. год.	
91 SALVIAMIN LX2	раствор за инфузии, 500 ml	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	„	05/2-1234/1 од 23. IV 1976. год.	
92 SALVIAMIN LX6	раствор за инфузии, 500 ml	„	„	05/2-1232/1 од 23. IV 1976. год.	
93 SEQUILAR	дражеи, 21 драж.	Може да се изда- ва само со лекарски рецепт	„Алкалоид“ — Хемис- ка фармацевтска козметичка индустри- ја — Скопје	05/2-443/1 од 16. IV 1976. год.	
94 TETRAKAIN 0,5% (Tetracainl chloridum)	капки за очи, 10 ml	Може да се употре- бува само во здрав- ствени организации на здружен труд	„Плива“ — Творница фармацевтских и ке- мијских производа — Загреб	05/2-1398/1 од 19. IV 1976. год.	
95 VACCINUM TETANI ET TYPHI purificatum et adsorptum (мешана вакцина против тетанус и тифус)	1 x 5 ml (10 дози)	„	Имунолошки завод — Загреб	05/2-435/1 од 30. III 1976. год.	
96 VIAROX (Beclomethasonl dipropionas)	аеросол за инхалација 12 mg (200 ин- халациони дози)	Може да се изда- ва само со лекарски рецепт	„Подарка“ — Коп- ривница — ООУР „Белупо“ — Творница лијекова — Лудбрег	05/2-3990/1 од 10. II 1976. год.	

05/2 Бр. 4593/1  
3 јуни 1976 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за здравство  
и социјална заштита,  
Зора Томик, с. р.

485.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита објавува

## СПИСОК

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ И ОБЛИЦИ ИЛИ ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАЈ 1976 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година е укината согласност за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Облик и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на согласноста за пуштање на лекот во промет	Број и датум на решението за укинување на согласноста за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ACYNORM	дражеи, 50 драж.	„Крка“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Ново Место	16-409/1-63 од 25. VII 1963. год.	05/2-74/1-76 од 5. IV 1976. год.
2	AL-PAS	таблети, 250 табл.	„Алкалоид“ — Хеми- ска фармацевтска ко- зметичка индустрија — Скопје	16-632/1 од 31 XII 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
3	AL-PAS	таблети, 500 табл.	„	16-632/2 од 31 XII 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
4	AMINOPYRIN	таблети, 10 x 0,1 g	„	588/2 од 4 IV 1958. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
5	AMINOPYRIN	таблети, 20 x 0,1 g	„	09-310-1 од 29 VI 1960. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
6	AMINOPYRIN	таблети, 250 x 0,1 g	„	09-310/2 од 29 VI 1960. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
7	AMINOPYRIN	таблети, 500 x 0,1 g	„	08-107/1 од 16 II 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
8	AMINOPYRIN	таблети, 1000 x 0,1 g	„	09-310-3 од 29. VI 1960. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
9	AMINOPYRIN	таблети, 10 x 0,3 g	„	589/2 од 4 IV 1958. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
10	AMINOPYRIN	таблети, 250 x 0,3 g	„	08-962/1 од 15. XII 1961. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
11	AMINOPYRIN	таблети, 500 x 0,3 g	„	08-962/2 од 15. XII 1961. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
12	AMINOPYRIN	таблети, 1000 x 0,3 g	„	08-962/3 од 15. XII 1961. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
13	APARCAN	таблети, 50 x 5 mg	„	15-515-90/1 од 10. VI 1965. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
14	BENIZOL	таблети, 40 табл.	„Крка“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Ново Место	09-1286/1 од 5. XII 1958. год.	05/2-907/1-76 од 5. IV 1976. год.
15	BENIZOL 1%	ампули, 10 x 1 ml	„	09-3412/1 од 5. IX 1959. год.	05/2-908/1-76 од 5. IV 1976. год.
16	BENIZOL 10%	раствор, 10 ml	„	09-1282/1 од 5. IX 1958. год.	05/2-909 1-76 од 5. IV 1976. год.
17	BENIZOL E	маст, 20 g	„	09-736/1-60 од 30. XII 1960. год.	05/2-911 1-76 од 5. IV 1976. год.

1	2	3	4	5	6
18	BORAL	маст, 25 g	„Алкалоид“ — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	108-421/1 од 7. XII 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
19	CALCIBROM	гранулат, 100 g	„	15-515-450/1 од 14. XII 1965. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
20	CALCIBROM	таблети, 10 табл.	„	15-515-449 од 8. XII 1965. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
21	CALCII BROMIDUM 10%	ампули, 50 x 5 ml	„	15-515-436/1 од 1. XII 1965. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
22	CALCII BROMIDUM 10%	ампули, 50 x 10 ml	„	15-515-437/1 од 3. XII 1965. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
23	CARDIOQUIN	таблети, 20 табл.	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	15/11-209/1 од 22. VII 1967. год.	05/2-656/1 од 16. IV 1976. год.
24	CHLORTETRA- CYCLIN	капсули, 16 x 250 mg	„Алкалоид“ — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	05-6106/1-69 од 6. I 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
25	CHLORTETRA- CYCLIN	капсули, 100 x 250 mg	„	05-6106/2-69 од 6. I 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
26	CHLORTETRA- CYCLIN V	капсули, 16 капс.	„	05-6103/1-69 од 6. I 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
27	CHLORTETRA- CYCLIN V	капсули, 100 капс.	„	05-6103/2-69 од 6. I 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
28	DECARIS	таблети за деца, 2 x 50-mg	Janssen Pharmaceutica Beerse, Белгија; Застапник: „Крка“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Ново Место	6-1264/1 од 4. X 1972. год.	05/2-903/1-76 од 5. IV 1976. год.
29	DECARIS	дражеи за возрасни 1 x 150 mg	„	6-1265/1 од 4. X 1972. год.	05/2-903/1-76 од 5. IV 1976. год.
30	DODEMUCIL	капсули, 40 капс.	„Алкалоид“ — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	6-1622/1 од 28. VII 1972. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
31	DOVERI	таблети, 10 табл.	„	09-2164/1 од 16. VI 1959. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
32	DOVERI	таблети, 20 табл.	„	3 од 20. XI 1957. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
33	DOVERI	таблети, 250 табл.	„	133 од 18. XII 1957. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
34	EDECRIIN	инјекции, 1 x 50 ml со 50 mg лиофилизирана супстанција	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Љубљана	6-5832/1-72 од 26. XII 1973. год.	05/2-656/1 од 16. IV 1976. год.
35	GARAMYCIN	крем 0,1% 15 g	„Крка“ — Товарна фармацевтских ин кемичних изделков — Ново Место	05-5104/1-69 од 13. II 1970. год.	05/2-904/1 од 16. IV 1976. год.
36	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D (Rho) 16%	раствор, 1 ампула со една профилактична доза анти Д (Rho) имуноглобулин	Имунолошки завод — Загреб	05/2-2223/1 од 16. VI 1975. год.	05/2-2317/1 од 21. V 1976. год.



1	2	3	4	5	6
37	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D (Rho) 16%	раствор, 1 ампула со една профилактична доза анти Д (Rho) имуноглобулин	Имунолошки завод — Загреб	05/2-690/1 од 14. V 1975. год.	05/2-2317/1 од 21. V 1976. год.
38	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-TETANICUM 16%	раствор, 1 шишенце од 2 ml по 500 I.U.	"	08-688/1 од 13. VII 1970. год.	05/2-2317/1 од 21. V 1976. год.
39	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-VACCINOSUM 16%	раствор, 1 шишенце од 2 ml по 500 I.U.	"	08-689/1 од 13. VII 1970. год.	05/2-2317/1 од 21. V 1976. год.
40	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI-VACCINOSUM 16%	раствор, 1 шишенце од 5 ml по 500 I.U.	"	08-689/2 од 13. VII 1970. год.	05/2-2317/1 од 21. V 1976. год.
41	INHA 17	таблети, 50 x 0,3 g	„Алкалоид“ — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	15-25/1 од 5. VIII 1966. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
42	JECOLAN	маст, 25 g	"	108-145/1-62 од 21. XI 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
43	KENALOG S	крем, 15 g	„Крка“ — Ново Место — Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — ТОЗД ИСИС	05-5100/1-69 од 26. I 1970. год.	05/2-905/1-76 од 5. V 1976. год.
44	LUCIDRIL	инјекции, 25 шишенца сува супстанција и 25 амп. од 10 ml редестилирана вода	"	16-721/2-63 од 4. VI 1964. год.	05/2-906/1-76 од 5. V 1976. год.
45	MIDAMOR	таблети, 20 x 5 mg	„Лек“ — Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	6-73/1 од 18. II 1974. год.	05/2-656/1 од 16. IV 1976. год.
46	MIDAMOR	таблети, 100 x 5 mg	"	6-73/2 од 18. II 1974. год.	05/2-656/1 од 16. IV 1976. год.
47	NIZON	таблети, 20 x 5 mg	„Воспалијек“ — Предузеќе за производњу фармацевтских, козметичких и хемиских производа — Сарајево	05/2-550/1 од 3. III 1969. год.	05/2-5147/1 од 16. IV 1976. год.
48	OKSITETRACIKLIN VIT	дражеи, 16 драж.	„Крка“ — Ново Место — Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — ТОЗД ИСИС	08-4598/1 од 25. XII 1970. год.	05/2-914/1-76 од 5. V 1976. год.
49	OKSITETRACIKLIN VIT	дражеи, 100 драж.	"	08-4598/2 од 25. XII 1970. год.	05/2-914/1-76 од 5. V 1976. год.
50	OKSITETRACIKLIN VIT	сува смеса за подготвување капки 10 ml	"	08-4599/1 од 30. XII 1970. год.	05/2-910/1-76 од 5. IV 1976. год.
51	OKSITETRACIKLIN VIT	сува смеса за подготвување сируп, 50 ml	"	08-4600/1 од 31. XII 1970. год.	05/2-912/1-76 од 5. IV 1976. год.
52	OPIVERIN	ампули, 5 x 1 ml	„Алкалоид“ — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	108-360/1-62 од 6. VI 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.

1	2	3	4	5	6
53	OPIVERIN	ампули, 50 x 1 ml	„Алкалоид“ — Хемис- ка фармацевтска коз- метичка индустрија — Скопје	108-360/2-62 од 6. VI 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
54	OPIVERIN	дражеи, 10-драж.	„	108-360/3-62 од 6. VI 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
55	OPIVERIN	супозитории, 5 супоз.	„	108-360/4-62 од 6. VI 1963. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
56	OSPEN 400	сируп, 60 ml	„Крка“ — Товарна фармацевтских ин ке- мичних изделков — Ново Место	4285/1 од 19. VII 1971. год.	05/2-5643/1-75 од 30. I 1976. год.
57	PANOPIN	ампули, 5 x 1 ml	„Алкалоид“ — Хемис- ка фармацевтска коз- метичка индустрија — Скопје	08-809/1 од 26. IX 1961. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
58	PANOPIN	ампули, 50 x 1 ml	„	08-809/2 од 26. IX 1961. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
59	PANOPIN	solutio 2%, 10 ml	„	09-2921/1 од 21. IX 1959. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
60	PANOPIN	таблети, 10 табл.	„	09-2920/1 од 21. IX 1959. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
61	PREDNISON	таблети, 10 x 5 mg	„	08-420/1 од 6. IX 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
62	PREDNISON	таблети, 20 x 5 mg	„	08-420/2 од 6. IX 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
63	PREDNISON	таблети, 250 x 5 mg	„	08-420/3 од 6. IX 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
64	PROVIRON	таблети, 30 x 10 mg	„	08-2071/2-70 од 11. V 1971. год.	05/2-1821/1 од 24. V 1976. год.
65	REGLAN	таблети, 20 x 10 mg	„	08-3634/1 од 22. VII 1970. год.	05/2-18/1 од 24. V 1976. год.
66	SOLUTIO GLUCOSI 5%	раствор, 500 ml	Завод за трансфузија на крв — Скопје	15-722/1-66 од 13. V 1967. год.	05/2-4773/1-75 од 3. II 1976. год.
67	SOLUTIO NATRII CHLORIDI ISOTO- NICA	раствор, 500 ml	„	15-720/1-66 од 13. V 1967. год.	05/2-4763/1-75 од 23. II 1976. год.
68	SANOXYL	таблети, 500 x 0,5 g	„Крка“ — Ново Место — Товарна фармаце- втских ин кемичних изделков — ТОЗД ИСИС	4604/1 од 29. XII 1970. год.	05/2-957/1-76 од 5. V 1976. год.
69	SULFAGUANIDIN	таблети, 20 x 0,5 g	„Алкалоид“ — Хемис- ка фармацевтска коз- метичка индустрија — Скопје	08-304/1 од 4. V 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
70	SULFAGUANIDIN	таблети, 500 табл.	„	08-378/1 од 6. IX 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
71	TETRACIKLIN VIT	дражеи, 16 драж.	„Крка“ — Ново Место — Товарна фармаце- втских ин кемичних изделков — ТОЗД ИСИС	08-4601/1 од 25. XII 1970. год.	05/2-913/1-76 од 5. V 1976. год.
72	TETRACIKLIN VIT	дражеи, 100 драж.	„	08-4601/2 од 25. XII 1970. год.	05/2-913/1-76 од 5. V 1976. год.
73	TETRACIKLIN VIT	сува смеса за подготвување капки 10 ml	„	08-4593/1 од 31. XII 1970. год.	05/2-916/1-76 од 5. V 1976. год.

1	2	3	4	5	6
74	TETRACIKLIN VIT	сува смеса за подготвување сируп, 50 ml	„Крка“ — Ново Место — Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — ТОЗД ИСИС	08-4597/1 од 30. XII 1970. год.	05/2-915/1-76 од 5. IV 1976. год.
75	TETRACYCLIN	капсули, 16 x 250 mg	„Алкалоид“ — Хемиска фармацевтска козметичка индустрија — Скопје	05-6108/1-69 од 6. I 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
76	TETRACYCLIN	капсули, 100 x 250 mg	„	05-6108/2-69 од 6. I 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
77	TETRACYCLIN V	капсули, 16 капс.	„	05-6107/1-69 од 23. II 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
78	TETRACYCLIN V	капсули, 100 капс.	„	05-6107/2-69 од 23. II 1970. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
79	TIFENSO	маст, 20 g	„	15-33/1 од 15. X 1966. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
80	TRECATOR	супозитории, 10 x 0,5 g	„	08-187/1 од 27. IV 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
81	TRECATOR	супозитории, 200 x 0,5 g	„	08-188/1 од 27. IV 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
82	TRECATOR	таблети, 40 x 0,25 g	„	08-186/1 од 27. IV 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
83	TRECATOR	таблети, 500 x 0,25 g	„	08-185/1 од 27. IV 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.
84	ULTRAPROCT	супозитории, 6 супоз.	„	08-3635/1 од 22. VII 1970. год.	05/2-18/1 од 24. V 1976. год.
85	URODIAZIN	таблети, 20 табл.	„	08-583/1-61 од 4. V 1962. год.	05/2-314/1 од 24. V 1976. год.

2. Лековите од овој список можат да бидат во промет уште една година од денот на донесувањето на решението за укинување на согласноста за пуштање во промет на одделен лек.

05/2 Бр. 4593/1  
3 јуни 1976 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за здравство  
и социјална заштита,  
Зора Томик, с. р.

486.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА РАДИО ПРЕЧКИ

1. Се донесува југословенскиот стандард:

Отклонување на радиопречки.

Постапка за издавање на атестот

RSO — — — — — JUS N.N0.910

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 октомври 1976 година.

Бр. 166-5102/1  
12 мај 1976 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод за стандардизација,  
Милан Крајновиќ, с. р.

487.

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во врска со член 14 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72, 71/72, 52/73 и 36/75) Советот на гувернерите донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/74 и 37/75) точка 1 се менува и гласи:

„1. Домашни и странски лица во патничкиот промет со странство можат да изнесуваат од Југославија, односно да внесуваат во Југославија ефективни динари до износот од 1.500 динари по лице, и тоа во апоени од 100 динари и помали.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 50

6 јули 1976 година  
Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
Бранислав Чолановиќ, с. р.

488.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### С П О Г О Д Б А

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛЦИУМ КАРБИД

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 31 март 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за калциум карбид, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) прав од 1 mm	3.140
2) гранулација од 1/2 mm	3.400
3) гранулација од 2/4 mm	3.670
4) гранулација од 4/7 mm	3.930
5) гранулација од 7/15 mm	4.200
6) гранулација од 15/25 mm	4.580
7) гранулација од 25/50 до 50/80 mm	4.690

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3725 од 2 јули 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Товарна душика — Руше и „Далмација“ — Дуги Рат.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Југовинил“ — Каптел Шукрац, „Електробосна“ — Јајце и „Јувент“ — Запрешиќ.

489.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### С П О Г О Д Б А

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 април 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за кондиторски производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги усогласат, односно зголемат своите затечени продажни цени во просек до 24% според ценовниците што се составен дел на Спогодбата, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата.

2. Цените од став 1 на оваа точка важат како цени во продажба на мало, без данок на промет, вклучувајќи ја и амбалажата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1867 од 11 јуни 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 31 производител потписник на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 40 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

490.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### С П О Г О Д Б А

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРОМОБРАНСКА ОПРЕМА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 10 јуни 1975 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за громобранска опрема, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 13%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1869 од 28 мај 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Претпријатие „Елинд“ — Валево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 9 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за дополнување на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит при определени инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции во СР Србија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/76, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО СР СРБИЈА**

Во точка 1 во уводната реченица наместо бројот: „11“ треба да стои: „21“.

Во став 2 во уводната реченица наместо бројот: „7“ треба да стои: „12“, а одредбите под 8, 9, 10<sup>1</sup> и 11 стануваат одредби под 13, 14, 15 и 16.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 13 јули 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за дополнување на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит на определени организации на здружен труд во СР Хрватска при инвестициони вложувања во објекти на комуналното стопанство, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/76, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СР ХРВАТСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛНОТО СТОПАНСТВО**

Во точка 1 во уводната реченица наместо бројот: „50“ треба да стои: „54“, а одредбите под 51 до 56 стануваат одредби под 55 до 60.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 јули 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за начинот на остварување премија за пченица во 1976 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

**НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕНИЦА ВО 1976 ГОДИНА**

Во точка 3 наместо бројот: „6084-637-3273“ треба да стои бројот: „60811-637-3273“.

Од Сојузниот комитет за земјоделство, Белград, 6 јули 1976 година.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

### О Д Л У К А

**ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ДОМОТ ЗА ОДМОР „РАДОСАВ ТАДИК“ ВО ХВАР ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА**

1. Работната организација „Гранекспорт“, Белград и Самоуправната интересна заедница за одмор и рекреација на работници „Радосав Тадик“ од Белград, што ја сочинуваат: Синдикатот на работниците од услужните дејности на Југославија, Синдикатот на работниците од општествените дејности на Југославија, Работната заедница на Стопанската комора на Југославија, Претпријатието „Текстил“, Претпријатието „Југопетрол“, Претпријатието „Копачоник“, Претпријатието на стоковни куќи „Београд“, сите од Белград, ООЗТ „Избор“, Загреб и Претпријатието „Жито-промет“ — ООЗТ „Напредак“, Чачак, врз основа на одлуките од соборот на работниците, односно од собранието на самоуправната интересна заедница, поведеа пред Уставниот суд на Југославија спор за организирање на работната заедница на нивниот Дом за одмор „Радосав Тадик“ во Хвар во работна организација. Во предлогот наведеа дека Домот за одмор го користеле уште од 1947 година, а во 1956 година го формирале како свое работничко одморалиште, па како такво во 1956 година и е регистрирано кај Окружниот стопански суд во Сплит. За таа цел основачите на Домот за одмор почнувајќи од неговото формирање ги проширувале капацитетите на Домот со средства од своите фондови за заедничка потрошувачка и ги покривале евентуалните загуби на Домот. Со договорите склучени помеѓу нив како основачи на Домот и работната заедница на Домот се утврдени начинот и условите за користење на капацитетите на Домот од страна на основачите, што во 1975 година основале самоуправна интересна заедница заради подобро и поорганизирано користење на капацитетите на Домот.

Подносителите на предлогот сметаат дека основањето на наведената работна организација им е противно на Уставот и законот затоа што врз истите средства веќе постоела регистрација на Домот за одмор како деловен објект на основачите, па предлагаат Уставниот суд на Југославија да ја поништи одлуката од работниците на работната заедница на Домот за организирање на Домот за одмор „Радосав Тадик“ во Хвар во работна организација.

Во одговорот на предлогот работниците на Домот за одмор потврдија дека се организираат во работна организација, со Собранието на општина Хвар како основач, и сметаат дека со таа постапка не сториле ништо противно на Уставот и законот. Имено, тие поуспешно ќе ја организираат својата работа и ќе ги користат капацитетите ако работат самостојно, а се готови и натаму да им вршат услуги на основачите под поповолни услови.

Што се однесува до правото на основачите на средствата врз кои ја конституирале работната организација, работниците на Домот за одмор стојат на становиште дека се во прашање општествени средства врз кои работат тие, па дека немало пречки тие да организираат работна организација врз тие средства.

Посебно истакнуваат дека за сето време на своето постоење работеле самостојно и од средствата на својот доход ги покривале своите расходи и своите обврски кон општествената заедница, а до-

колку имале деловни загуби, тие загуби ги покривало Собранието на општина Хвар, а подносителите на предлогот го сториле тоа само во 1974 година.

Сите тие околности го обусловија донесувањето на одлуката од страна на работниците на Домот за одмор да се конституираат во работна организација, за да се здобијат со општествено-економски статус адекватен на нивната фактична положба во здружениот труд, како и да работат според принципот на рентабилитет. Поради тоа тие не ја прифатиле Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница за одмор и рекреација на работници „Радосав Тадик“. Затоа предлагаат Уставниот суд на Југославија да го одбие предлогот од подносителите на предлогот.

2. Уставниот суд на Југославија, врз основа на поднесоците, документацијата и изјавите на учесниците на јавната расправа, одржана на 24 јуни 1976 година, утврди дека Домот за одмор „Радосав Тадик“ во 1947 година со одлука од надлежните органи им е предаден на користење на Единствените синдикати на работниците и наместениците на Југославија. Од тогаш Домот за одмор е проширен со купување нов објект и со доградба и адаптација на постојните објекти од средствата за заедничка потрошувачка на сетацните десет основачи, а се води како општествен имот со кој управуваат подносителите на предлогот и Стопанската комора на Југославија.

Домот за одмор, како одморалиште на работници, основан е во 1956 година од страна на предлагачите за што постои согласност од тогашниот Котарски народен одбор Хвар, па како таков и е регистриран кај Окружниот стопански суд во Сплит.

Намената на Домот за одмор е да им врши угостителски услуги на работниците од работните заедници на основачите и на членовите на нивните семејства. На трети лица домашни и странски Домот може да им врши угостителски услуги само ако има слободни капацитети по подмирувањето на потребите на работниците на основачите.

Односите помеѓу основачите на Домот за одмор и работните луѓе што работат во Домот т.е. нивната работна заедница се регулирани со договорите и статутите на самата работна организација. Од името на основачите — нивните обврски во однос на Домот, како и кон работната заедница, ги врши Советот на основачите на Домот за одмор. Во таа смисла Советот на основачите дава согласност на статутот на Домот за одмор, на калкулацијата на цените, на завршната сметка и други парични документи. Распоред на користењето на капацитетите вршат основачите — според своите вложувања во изградбата на објектите на Домот. За обврските на Домот за одмор одговара работната заедница до височината на средствата со кои располага Домот, а над тоа одговараат основачите. Работната заедница на Домот за одмор не може имотот на Домот да го отуѓува, намадува или отстапува без претходна согласност од основачите.

3. Врз основа на утврдената фактична состојба произлегува дека Домот за одмор „Радосав Тадик“ во Хвар до спроведената постапка за организирање во посебна работна организација, бил основан од страна на основачите и дека работел како посебна угостителска единица со статус на работна заедница. Домот за одмор е основан како одморалиште на повеќе работни организации, со намена на работниците на сите основачи на Домот да им овозможи да користат одмор и рекреација под поповолни услови, и тоа не само материјални туку и други и никој нема право да ја менува неговата намена без согласност од основачите. Спрема тоа, самата намена на Домот за одмор како и карактерот на средствата вложувани во неговата изградба од страна на

основачите на Домот ја определуваат и организацијата на неговото работење, формите на организирање на работните луѓе во него, односно нивните права и обврски во самиот Дом, како и во однос на основачите.

Според наоѓањето на Уставниот суд на Југославија, не постојат условите утврдени во член 36 став 1 на Уставот на СФРЈ работниците на Домот за одмор „Радосав Тадик“ да се организираат ниту како основна организација на здружен труд, а со тоа ниту како посебна работна организација, зашто со тоа, без согласност од основачите, би се менувала намената на Домот.

Согласно со одредбите од чл. 29 и 30 на Уставот на СФРЈ, работниците што вршат определени работи во организација на здружен труд од заеднички интерес за повеќе организации во нејзиниот состав, односно за самоуправни интересни заедници и други самоуправни и општествено-политички организации, ако не постојат условите предвидени во Уставот и законот да формираат работна организација или основна организација на здружен труд, формираат работна заедница. Според тоа, работните луѓе на Домот за одмор „Радосав Тадик“ во Хвар можат да се организираат единствено како работна заедница.

Работниците во работната заедница, согласно со наведените одредби од Уставот, имаат определени самоуправни права што произлегуваат од природата и карактерот на работите што ги вршат. Посебно, тие работници имаат право на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелото на распределбата според трудот и со основите и мерилата за распределба што важат во организација на здружен труд.

Со оглед на напред изложеното, околноста што Домот за одмор им врши угостителски услуги и на трети лица, ако по подмирувањето на потребите на работниците од основачите на Домот има слободни капацитети, не може да биде од такво значење што да влијае врз промената на досегашниот статус на Домот за одмор, т.е. да ѝ даде право на работната заедница на Домот да се организира било како основна организација на здружен труд било како работна организација.

4. Врз основа на изложеното, а согласно со член 22 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија донесе

#### Одлука

Се утврдува дека работната заедница на одморалиштето на предлагачите Дом за одмор „Радосав Тадик“ во Хвар не ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружен труд па со тоа ниту во работна организација.

5. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивоје Главик, д-р Арпад Хорват, Димо Кантарциски, Радојка Катиќ, Владимир Кривиц, Чедомир Милиќовиќ, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи.

У бр. 54/76  
24 јуни 1976 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Никола Секулиќ, с. р.

## О Д Л У К А

## ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КЊИЖАРА И ПАПИРНИЦА „ПРОСВЕТА“ ВО ЗАГРЕБ ВО ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПРОСВЕТА“ ВО БЕЛГРАД

1. Врз основа на одлуките донесени на собираите на работните луѓе во девет основни организации на здружен труд, Работната организација „Просвета“ во Белград поведе пред Уставниот суд на Југославија спор за организирање на Књижара и папирница „Просвета“ во Загреб во основна организација на здружен труд. Во својот предлог наведе дека продавницата во Загреб не ги исполнува уставните и законските услови да се организира во основна организација на здружен труд, зашто во своето досегашно работење не претставувала работна целина во која резултатот од заедничкиот труд на работниците можел самостојно да се изрази како вредност во работната организација или на пазарот. Со актот за организирањето во основна организација на здружен труд, работниците во продавницата делумно го измениле предметот на работењето, за чиешто извршување немаат материјални услови.

Поради наведените причини, подносителот на предлогот смета дека продавницата во Загреб не ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружен труд и предлага Судот да ја поништи одлуката за нејзиното организирање.

Во одговорот на предлогот работниците на продавницата во Загреб наведуваат дека нивната работа претставува работна целина која може самостојно да се изрази како вредност во работната организација или на пазарот и дека ги исполнуваат уставните и законските услови да се организираат во основна организација на здружен труд. Во прилог на такво становиште наведуваат дека го промениле предметот на работењето, проценувајќи дека е порентабилно да вршат продажба на книжарски стоки и на големо, а не само на мало, а дека таа околност не е ниту уставна ниту законска пречка да се организираат во основна организација на здружен труд. Деловните загуби работниците на продавницата не ги признаваат, зашто загубите се направени од работници што повеќе не се вработени во продавницата. Сегашниот број и кадровски состав на вработените, според становиштето на работниците на продавницата, коишто ги има вкупно пет, не е уставен услов за организирање во основна организација на здружен труд, а со оглед на замислената концепција на работата и развојот на таа основна организација ќе биде потребно да се вработат уште околу пет работници. Така комплетирана, продавницата ќе може да ги исполнува работните задачи на основна организација на здружен труд и да остварува доход со кој ќе ги покрие сите свои обврски. Работниците на продавницата посебно истакнуваат дека, организираани во основна организација на здружен труд, ќе можат успешно да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права, во чие остварување биле оневозможен до сега, зашто немале свој претставник ниту во заедничкиот орган на управувањето ниту во работничкиот совет на основната организација во чиј состав се.

2. Уставниот суд на Југославија, врз основа на писмените поднесоци и јавната расправа одржана на 6 мај 1976 година, утврди дека Работната организација „Просвета“ во Белград има 13 основни организации на здружен труд во својот состав, орга-

низираани според дејностите со кои се занимава Работната организација. Една од основните организации е „Унутрашња трговина“, чијшто предмет на работење е организирање на продажбата и која во својот состав има 42 продавници. Според концепцијата на работата на Работната организација „Просвета“, деловната политика и организирањето на работењето се спроведува во основната организација на здружен труд, која за тоа ги опфаќа сите работи од определена дејност на таа работна организација, во конкретниот случај обезбедување продажба на сопствени изданија на работната организација, со продажба на предмети со кои се доополнува асортиманот.

По оценка на Уставниот суд на Југославија, продавницата во Загреб не ги исполнува условите да се организира во основна организација на здружен труд во рамките на Работната организација „Просвета“. Продавницата како основна организација не се вклопува во концептот на деловната политика на таа работна организација, како на издавачко претпријатие, зашто продажбата на книги се јавува како финализација на основната дејност на Работната организација, та не претставува работна целина во таа работна организација во смисла на член 36 од Уставот на СФРЈ. Ова и од причина што продажбата на книги е врзана за издавачкиот план на Работната организација и тој план мора првенствено да се реализира во рамките на Работната организација. Sprema тоа, нема услови за самостојно истапување на продавницата на пазарот, зашто нејзиното истапување на пазарот е обусловено и врзано за дејноста на Работната организација како целина.

Уставниот суд на Југославија смета дека продавницата во Загреб, како работна единица, вршејќи продажба на производи со кои е снабдена работната, односно основната организација на здружен труд во чиј состав е, не претставува работна целина во која работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права. Ова затоа што доходот на така организирана работна единица е обусловен со деловната политика на основната организација „Унутрашња трговина“ во чиј состав е, а преку неа со деловната политика на целата работна организација. Уставниот суд на Југославија, при наведените оценки, ја имаше предвид досегашната работа на продавницата во Загреб, а не идната организација на работата врз која работниците на продавницата ја засноваат својата концепција при организирањето во основна организација на здружен труд. Ова затоа што уставните и законските одредби за условите за организирање во основна организација на здружен труд поаѓаат од позициите на фактичките односи во моментот на организирањето на основните организации како услов за организирање, а не од позициите на евентуални идни планови.

Од наведените причини, Уставниот суд на Југославија смета дека под условите на досегашната работа, продавницата во Загреб не ги исполнила условите од член 36 став 1 на Уставот на СФРЈ и член 33 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд за организирање во основна организација на здружен труд.

3. Врз основа на наведеното, а согласно со член 22 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 мај 1976 година, Уставниот суд на Југославија донесе

## О д л у к а

Књижара и папирница „Просвета“ во Загреб не ги исполнува уставните и законските услови да се

организира во основна организација на здружен труд во состав на Работната организација „Просвета“ во Белград, па затоа се поништува Одлуката за организирање на Књижара и папирница „Просвета“ во Загреб во основна организација на здружен труд во состав на Работната организација „Просвета“ во Белград.

4. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во следниот состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радиво Главик, д-р Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, Чедомир Милиќевиќ, Владимир Кривиќ, Гуро Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривоје Ромиќ, Миушко Шибалиќ и Таип Таипи.

У бр. 13/76  
6 мај 1976 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на  
Југославија,  
Никола Секулиќ, с. р.

### СОДРЖИНА:

	Страна
469. Одлука за утврдување на дополнителниот износ на глобалната девизна квота за определени организации на здружен труд за увоз на резервни делови за тековно одржување во 1976 година — —	757
470. Одлука за забрана на употребата на пченицата од родот на 1976 година за производство на добиточна храна и добиток	757
471. Одлука за измена на Одлуката за гарантираните цени за пченицата од родот на 1976 година — — — — —	758
478. Одлука за измена и дополние на Одлуката за формирање на цените на поодделни производи и услуги според условите на пазарот — — — — —	758
473. Одлука за општите услови за издавање обврзници на банките — — — — —	758
474. Решение за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции на општествено-политичките заедници и живните органи и организации, на фондовите и други корисници на општествени средства во СР Србија — — — — —	758
475. Решение за ослободување на организациите на Црвен крст од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции — — — — —	759
476. Решение за дополние на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит при определени инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции во СР Србија — —	759
477. Решение за дополние на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит на определени организации на здружен труд во СР Хрватска при инвестициони вложувања во објекти на комуналното стопанство — — — — —	460
478. Решение за дополние на Решението за намалување на царинската стапка по увозот на сировини и репродукциони материјали во 1976 година — — — — —	760
479. Дополние на основите за заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година — — — — —	760
480. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Daily Mail“ — —	761
481. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Figaro“ — —	761
482. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	761
483. Список на готовите лекови во нови облици и пакувања за чие пуштање во промет е дадена согласност во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година — — — —	761
484. Список на готовите лекови за чие пуштање во промет е дадена согласност во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година —	764
485. Список на готовите лекови и облици или пакувања на готовите лекови за кои е донесено решение за укинување на согласноста за пуштање во промет, во периодот од 1 јануари до 31 мај 1976 година — —	771
486. Решение за југословенскиот стандард за отклонување на радио-пречки — — —	775
487. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — —	766
488. Спогодба за промена на затечените цени за калциум карбид — — — — —	776
489. Спогодба за промена на затечените цени за кондиторски производи — — — — —	776
490. Спогодба за промена на затечените цени за громобранска опрема — — — — —	778
Исправка на Решението за дополние на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит при определени инвестициони вложувања во нестопански и непроизводни инвестиции во СР Србија —	777
Исправка на Решението за дополние на Решението за ослободување од обврската за полагање депозит на определени организации на здружен труд во СР Хрватска при инвестициони вложувања во објекти на комуналното стопанство — — — — —	777
Исправка на Наредбата за начинот на остварување премија за пченица во 1976 година	777
Одлука за решавање на спорот за организирање на работната заедница на Домот за одмор „Радосав Тадиќ“ во Хвар во работна организација — — — — —	777
Одлука за решавање на спорот за организирање на Књижара и папирница „Просвета“ во Загреб во основна организација на здружен труд во состав на Работната организација „Просвета“ во Белград — —	779
Меѓународни договори — — — — —	777